

"Владата на РМ преку Буџетот би требало да ги врати сите долгови, а Македонската радиодифузија ќе треба да ангажира адвокатска канцеларија, преку која ќе објави дека од први декември мора да се плаќа претплатата. Инаку, сите оние кои ќе го прекршат законот ќе бидат судски гонети и казнети, за на крај да им се одземе телевизорот или некој друг имот. Додека тоа не се реализира, приближно една година, Владата треба да даде државни гаранции за кредитот кој би требало да го подигне МРТВ од банката кој, пак, би се темелел врз основа на програмата, на работата на директорот и на Управниот одбор. Тие ќе гарантираат дека ќе се остваруваат програмските задачи", истакна новинарот Горан Милиќ на трибината организирана во Скопје по повод лошата состојба во МРТВ.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ГОСТИТЕ БЕА ДЕЦИДНИ ДЕКА ПОЛИТИКАТА МОРА ДА БИДЕ НАДВОР ОД ЈАВНИОТ ДИФУЗЕН СЕРВИСЕР, ОД ЛЕВО: МАЈКЛ ВИЛФЕРТ ОД ФРАНЦИЈА, ДАМИР МАТКОВИЌ ОД ХРТВ И ГОРАН МИЛИЌ ОД ХРТВ

туција која изумира. Поради ова, ние имаме изградено консензус за да ѝ се помогне, бидејќи никој нема право да биде егзекутор на еден историски континуитет, на паметникот на целиот растеж кој Македонија го изоде во поглед на државноста. Но, консензусот во Владата нема да биде доволен ако тоа не се изгради од страна на сите политички субјекти во Собранието. Македонската радио телевизија мора да постои како респектабилен, национален радиодифузен сервис и не смее да ја пропушти шансата да биде медиумски амбасадор на државата", истакна потпретседателот во Владата на РМ, Живко Јанкуловски, додавајќи дека помина времето кога Македонската радио и телевизија, како електронски медиумски монопол можеше преку информативниот сервис, контролирано од центарот на политичка моќ да добива информации и да обликува само една и единствена вистина, која нема каде да биде проверена.

"Берзата на информации е таа што ја одредува релевантноста. Но, сепак наша должност е да им дозволиме на вработените сериозно да си ја вратат својата позиција и при тоа да се врати целосната поддршка во јавноста. Во тој контекст, ќе бидат измените во Законот за радиоди-

ши за 24 часа.

"Владата на РМ, преку Буџетот, би требало да ги врати сите долгови, а Македонската радиодифузија ќе треба да ангажира адвокатска канцеларија преку која ќе објави дека од први декември мора да се плаќа претплатата. Инаку, сите оние кои ќе го прекршат законот ќе бидат судски гонети и казнети, за на крај да им се одземе телевизорот или некој друг имот. Додека тоа не се реализира, приближно една година, Владата треба да даде државни гаранции за кредитот кој би требало да го подигне МРТ од банката кој, пак, би се темелел врз основа на програмата, на работата на директорот и на Управниот одбор. Тие ќе гарантираат дека ќе се остваруваат програмските задачи. Истовремено, претплатата на МРТВ треба да се врзе со движењето на зголемувањето на просечните плати, со можност два пати во годината да се зголеми или да се намали, се разбира, ако платите паѓаат. Што значи, ако платите одат горе така би требало да оди и претплатата, ако платите одат надолу така и таа да се намалува. Значи, тоа е работа за 24 часа. Но, тоа би се остварило ако има политичка волја, која нема да се меша во нејзината уредувачка политика и во освојување на власта во структурите на телевизијата

## АКО ИМА ПОЛИТИЧКА ВОЛЈА ПРОБЛЕМИТЕ ЌЕ СЕ РЕШАТ ЗА 24 ЧАСА

Во организација на НСДП во Скопје се одржа трибина на која се разгледуваше лошата состојба во МРТВ, национален радиодифузен сервис, кој се наоѓа пред распаѓање. Според првите луѓе на оваа партија, јавното информативно и медиумско претпријатие, кое со години ја претставува Република Македонија, не смее да ја доживее лошата судбина, бидејќи тоа е од национален интерес.

"Владата на РМ не може да се согласи дека поради финансиските проблеми Македонската радио и телевизија е инсти-

туција која изумира. Поради ова, ние имаме изградено консензус за да ѝ се помогне, бидејќи никој нема право да биде егзекутор на еден историски континуитет, на паметникот на целиот растеж кој Македонија го изоде во поглед на државноста. Но, консензусот во Владата нема да биде доволен ако тоа не се изгради од страна на сите политички субјекти во Собранието. Македонската радио телевизија мора да постои како респектабилен, национален радиодифузен сервис и не смее да ја пропушти шансата да биде медиумски амбасадор на државата", истакна потпретседателот во Владата на РМ, Живко Јанкуловски, додавајќи дека помина времето кога Македонската радио и телевизија, како електронски медиумски монопол можеше преку информативниот сервис, контролирано од центарот на политичка моќ да добива информации и да обликува само една и единствена вистина, која нема каде да биде проверена.

"Берзата на информации е таа што ја одредува релевантноста. Но, сепак наша должност е да им дозволиме на вработените сериозно да си ја вратат својата позиција и при тоа да се врати целосната поддршка во јавноста. Во тој контекст, ќе бидат измените во Законот за радиоди-

ши за 24 часа. "Владата на РМ, преку Буџетот, би требало да ги врати сите долгови, а Македонската радиодифузија ќе треба да ангажира адвокатска канцеларија преку која ќе објави дека од први декември мора да се плаќа претплатата. Инаку, сите оние кои ќе го прекршат законот ќе бидат судски гонети и казнети, за на крај да им се одземе телевизорот или некој друг имот. Додека тоа не се реализира, приближно една година, Владата треба да даде државни гаранции за кредитот кој би требало да го подигне МРТ од банката кој, пак, би се темелел врз основа на програмата, на работата на директорот и на Управниот одбор. Тие ќе гарантираат дека ќе се остваруваат програмските задачи. Истовремено, претплатата на МРТВ треба да се врзе со движењето на зголемувањето на просечните плати, со можност два пати во годината да се зголеми или да се намали, се разбира, ако платите паѓаат. Што значи, ако платите одат горе така би требало да оди и претплатата, ако платите одат надолу така и таа да се намалува. Значи, тоа е работа за 24 часа. Но, тоа би се остварило ако има политичка волја, која нема да се меша во нејзината уредувачка политика и во освојување на власта во структурите на телевизијата